

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 108 Год. LXIV

Петок, 29 август 2008

Цена на овој број е 90 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

| | Стр. | | Стр. |
|---|------|---|------|
| 2131. Одлука за давање на користење на недвижна ствар..... | 2 | пазари каде што се врши трговија на мало на производи за храна и ситни производи за општа потрошувачка..... | 5 |
| 2132. Одлука за задолжување на Министерството за транспорт и врски за спроведување на оглас за доделување на договор за јавна набавка за услуга за изработка на Физибилити студија за гасоводен систем во Република Македонија со идеен проект..... | 4 | 2137. Решение за давање дозвола за работење на брокер..... | 6 |
| 2133. Одлука за избор на концесионер во постапката за давање на концесија за аеродромите „Александар Велики“ – Скопје и „Св. Апостол Павле“ – Охрид и изградба на нов карго-аеродром во Штип..... | 4 | 2138. Решение за давање дозвола за работење на брокер..... | 6 |
| 2134. Одлука за дополнување на Одлуката за престанок и давање на времено користење на недвижни ствари..... | 5 | 2139. Решение за давање дозвола за работење на брокер..... | 6 |
| 2135. Решение за изменување и дополнување на Решението за цените на обрасците што се употребуваат во Министерството за внатрешни работи..... | 5 | 2140. Решение за давање дозвола за работење на брокер..... | 6 |
| 2136. Наредба за забрана за ставање во употреба на кеси за транспорт на стоки изработени од пластични маси во продавници, деловни простории и | | 2141. Решение за давање дозвола за работење на брокер..... | 7 |
| | | 2142. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник..... | 7 |
| | | 2143. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник..... | 7 |
| | | 2144. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник..... | 7 |
| | | 2145. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник..... | 8 |
| | | 2146. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник..... | 8 |
| | | 2147. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник..... | 8 |

| | Стр. | | Стр. |
|--|------|--|------|
| 2148. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник..... | 8 | 2152. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржина на месечниот извештај за работењето на депозитар на хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 6/2007) | 10 |
| 2149. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник..... | 9 | 2153. Заклучок од Комисијата за хартии од вредност..... | 10 |
| 2150. Решение од Комисијата за хартии од вредност..... | 9 | 2154. Одлука за содржината и начинот на функционирање на Кредитниот регистар..... | 11 |
| 2151. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржина и рокови за поднесување извештаи за работењето на берза („Службен весник на РМ“ бр. 119/2006)..... | 9 | | |

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2131.

Врз основа на член 20 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.08.2008 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР

Член 1

Недвижноста – Административно – деловен објект на бул.„Мито Хаџи-Василев Јасмин“ бб, зграда 1, влез 1, со заедничките делови на зградата, уредите и инсталациите, како целина, сопственост на Република Македонија, изградба на КП бр.11613, КО Центар 1, кој се состои од П+14, со нето површина подрум – 1.391 м², приземје – 1.391 м², кат 01 – 1.695 м², кат 02 – 1.489 м², кат 03 – 1.545 м², кат 04 – 883 м², кат 05 – 655 м², кат 06 – 676 м², кат 07 – 574 м², кат 08 – 603 м², кат 09 – 439 м², кат 10 – 468 м², кат 11 – 448 м², кат 12 – 381 м², кат 13 – 440 м², кат 14 – 411 м² и кат 15 - 117 м², или вкупно 13.606 м², се дава на користење на следните органи на државната управа:

1. На Министерството за економија, (за сместување на геолошки збирки), 300 м² од подрумските простории од вкупната површина од 1.391 м².
2. На Државниот архив на Република Македонија 300 м² од подрумските простори од вкупната нето површина од 1.391 м².
3. На Државната изборна комисија 388 м² од приземјето и 350 м² од подрумските простори од вкупна површина од 1.391 м² и 177 м² галерија.
4. Министерството за информатичко општество 692 м² од приземјето, од вкупната површина од 1.391 м² и 442 м² од 02-кат од вкупната површина од 1.489 м².

5. На Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор кат 01 со вкупна површина од 1.595 м² од вкупната површина од 1.695 м² и 205 м² од втори кат од вкупната површина од 1.489 м².
6. На Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија 311 м² како заеднички простории за архивите, за пријавницата и за пристапен хол за сите органи сместени во објектот од приземјето од вкупната површина од 1.391 м², 441 м² од подрумските простории од вкупната површина од 1.391 м² и 100 м² од први кат од вкупната површина од 1.695 м².
7. На Министерството за локална самоуправа 841,50 м² од втори кат од вкупната површина од 1.489 м².
8. На Министерството за култура кат 03 со вкупна површина од 1.545 м².
9. Македонската информативна агенција – Прес центар кат 04 со вкупна површина од 883 м².
10. На Секретаријатот за законодавство кат 05 со вкупна површина од 655 м².
11. На Комисијата за заштита на конкуренцијата кат 06 со вкупна површина од 676 м².
12. На Министерството за образование и наука кат 07 со вкупна површина од 574 м², кат 08 со вкупна површина од 603 м², кат 09 со вкупна површина од 439 м², кат 10 со вкупна површина од 468 м², кат 11 со вкупна површина од 448 м², кат 12 со вкупна површина од 381 м², кат 13 со вкупна површина од 440 м², кат 14 со вкупна површина од 411 м² и кат 15 со вкупна површина од 117 м², или вкупно 3.881 м².

Член 2

Со донесување на оваа одлука престануваат да важат Одлуката бр.19-2421/1 од 19.06.2006 година и Одлуката бр.19-5499/1 од 04.09.2007 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија.

Бр. 19-3969/1
19 август 2008 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

2132.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08 и 82/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.08.2008 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА ЗА УСЛУГА ЗА ИЗРАБОТКА НА ФИЗИБИЛИТИ СТУДИЈА ЗА ГАСОВОДЕН СИСТЕМ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ИДЕЕН ПРОЕКТ

1. Министерството за транспорт и врски се задолжува да спроведе постапка со објавување на оглас за доделување на договор за јавна набавка на услуга, согласно Законот за јавни набавки заради изработка на Физибилити студија за гасоводен систем во Република Македонија со идеен проект со која ќе се дефинираат стратешките услови и фазите за временска реализација на гасоводниот систем во Република Македонија, во која ќе бидат вклучени и соодветни приоритетни правци. Огласот да биде објавен и во меѓународно гласило.

2. Физибилити студијата и идејниот проект треба да ги утврдат трасите на магистралните гасоводи кои треба да послужат за евалуација на можните варијанти за изградба на магистралните гасоводи на територијата на Република Македонија, во однос на референтната постоечка состојба на гасоводниот систем, регионалните услови, развојните планови на државата, трендовите на развој на гасниот систем во Југоисточна Европа и пошироко, развојните планови на соседните држави, развојните планови на земјите од каде потекнува гасот и сите други елементи кои може да влијаат врз идниот развој на гасоводниот систем во Република Македонија.

3. Дел од средствата за изработка на Физибилити студијата за гасоводен систем во Република Македонија со идеен проект се обезбедени во Буџетот на Министерството за транспорт и врски за 2008 година, а останатите средства потребни за набавката да се обезбедат во Буџетот на Министерството за транспорт и врски за 2009 година.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-4124/1
26 август 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Ивица Боцевски, с.р.

2133.

Врз основа на член 72 став 2 и 4 и член 73 став 1 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 07/08) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08 и 82/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.08.2008 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА КОНЦЕСИОНЕР ВО ПОСТАПКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА АЕРОДРОМИТЕ „АЛЕКСАНДАР ВЕЛИКИ“ – СКОПЈЕ И „СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ – ОХРИД И ИЗГРАДБА НА НОВ КАРГО-АЕРОДРОМ ВО ШТИП

Член 1

Владата на Република Македонија ја избира за концесионер компанијата TAV (Tere Akfen Vision) AIRPORTS HOLDING со седиште на следната адреса: Istanbul Ataturk Airport, International Terminal, 34149 Yesilkoy Istanbul, Turkey.

Член 2

Предмет на концесијата е градба, реконструкција и користење на аеродромот „Александар Велики“ – Скопје, аеродромот „Св. Апостол Павле“ – Охрид и изградба на нов карго-аеродром во Штип.

Член 3

Договорот за концесија помеѓу Владата на Република Македонија, како концендент, од една страна и TAV, како концесионер, од друга страна, ќе се потпише во рок од 14 дена од денот на приемот на оваа одлука од страна на концесионерот.

Член 4

Се овластува министерот за транспорт и врски да го потпише Договорот за концесија, со избраниот концесионер од член 1 од оваа одлука.

Член 5

Се овластува Министерството за транспорт и врски да врши постојан и редовен надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализацијата на Договорот за концесија.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-4340/1
29 август 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2134.

Врз основа на член 20, став 1, а во врска со член 16 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.08.2008 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТА-
НОК И ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА
НЕДВИЖНИ СТВАРИ**

Член 1

Во Одлуката за престанок и давање на времено користење на недвижни ствари бр. 19-101/1 од 12 јануари 2006 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/06), во членот 1 алинеја 2, по зборовите: „Државниот завод за геодетски работи – Одделение за премер и катастар – Струмица“, се додаваат зборовите: „освен земјиште во вкупна површина од 5.585 м² на која се лоцирани следните објекти: базен, летна бавча, бифе и куглана, асфалтиран терен за игралишта и земјени игралишта за тенис.“

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-4341/1
29 август 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
2135.**

Врз основа на член 74 став 1 точка 6 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр.19/95, 55/97, 38/2002, 33/2003, 19/2004, 51/2005 и 84/2008), министерот за внатрешни работи донесе

**Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕ-
НИЕТО ЗА ЦЕНИТЕ НА ОБРАСЦИТЕ ШТО СЕ
УПОТРЕБУВААТ ВО МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**

I. Во Решението за цените на обрасците што се употребуваат во Министерството за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр.30/95, 28/98, 97/2000, 09/2004, 40/2007, 116/2007, 119/2007 и 133/2007), во делот I, точките 28, 29 и 31 се менуваат и гласат:

„28.Пасош за странец..... 1.500,00 денари“

„29.Дозвола за постојан престој 190,00 денари“

„31.Дозвола за привремен престој190,00 денари“

По точката 31 се додаваат три нови точки 31-а, 31-б и 31-в кои гласат:

„31-а.Патна исправа за признаен бегалец..... 200,00 денари“

„31-б.Лична карта за лице под хуманитарна заштита.....50,00 денари“

„31-в.Лична карта за признаен бегалец.....50,00 денари“

II. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13.1-52366/1
25 август 2008 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р **Гордана Јанкулоска**, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**

2136.

Врз основа на член 21 од Законот за животна средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05 и 24/07), министерот за животна средина и просторно планирање, во согласност со министерот за здравство, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство и министерот за економија, донесе

Н А Р Е Д Б А

ЗА ЗАБРАНА ЗА СТАВАЊЕ ВО УПОТРЕБА НА КЕСИ ЗА ТРАНСПОРТ НА СТОКИ ИЗРАБОТЕНИ ОД ПЛАСТИЧНИ МАСИ ВО ПРОДАВНИЦИ, ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИИ И ПАЗАРИ КАДЕ ШТО СЕ ВРШИ ТРГОВИЈА НА МАЛО НА ПРОИЗВОДИ ЗА ХРАНА И СИТНИ ПРОИЗВОДИ ЗА ОПШТА ПОТРОШУВАЧКА

Член 1

Со цел да се запази јавниот интерес во управувањето со отпадот, како и заради заштита на животната средина преку намалување на создавање на отпад од кеси изработени од пластични маси се забранува ставање во употреба на кеси за транспорт на стоки изработени од пластични маси во продавници, деловни простории и пазари каде што се врши трговија на мало на производи за храна и ситни производи за општа потрошувачка (козметички производи, цигари, канцелариски материјал и сл.).

Член 2

По исклучок од член 1 на оваа наредба, управителите на продавници, деловни простории и пазари каде што се врши трговија на мало на производи за храна и ситни производи за општа потрошувачка (козметички производи, цигари, канцелариски материјал и сл.) може да стават во употребува кеси за транспорт на стоки изработени од пластични маси кои имаат носивост поголема од 5 килограми на сметка на купувачот.

Член 3

Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 01 јануари 2009 година.

Бр. 02-5510/1
20 август 2008 година
Скопје

Министер за животна
средина и просторно
планирање,
д-р **Нецати Јакупи**, с.р.

Министер за економија,
Фатмир Бесими, с.р.

Министер за здравство,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

Министер за земјоделство
шумарство и водостопанство,
Ацо Спасеноски, с.р.

**КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
2137.**

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на ден 20.08.2008 година го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА БРОКЕР**

1. Се дава дозвола за работење на брокер на Петар Трпевски роден на ден 20.11.1980 година во Гостивар.

2. Дозволата за работење на брокер на Петар Трпевски се дава за период од пет години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на брокер на Петар Трпевски престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение во случаите предвидени со член 211 од Законот за хартии од вредност.

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-2818/3 Комисија за хартии од вредност
20 август 2008 година Претседател,
Скопје **Марина Наќева-Кавракова, с.р.**

2138.

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на ден 20.08.2008 година го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА БРОКЕР**

1. Се дава дозвола за работење на брокер на Благоја Станоевски роден на ден 07.09.1984 година.

2. Дозволата за работење на брокер на Благоја Станоевски се дава за период од пет години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на брокер на Благоја Станоевски престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение во случаите предвидени со член 211 од Законот за хартии од вредност.

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-2819/3 Комисија за хартии од вредност
20 август 2008 година Претседател,
Скопје **Марина Наќева-Кавракова, с.р.**

2139.

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на ден 20.08.2008 година го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА БРОКЕР**

1. Се дава дозвола за работење на брокер на Слободанка Аспровска родена на ден 05.05.1981 година во Штип.

2. Дозволата за работење на брокер на Слободанка Аспровска се дава за период од пет години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на брокер на Слободанка Аспровска престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение во случаите предвидени со член 211 од Законот за хартии од вредност.

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-2820/3 Комисија за хартии од вредност
20 август 2008 година Претседател,
Скопје **Марина Наќева-Кавракова, с.р.**

2140.

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на ден 20.08.2008 година го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА БРОКЕР**

1. Се дава дозвола за работење на брокер на Наташа Томоска родена на ден 23.06.1983 година во Скопје.

2. Дозволата за работење на брокер на Наташа Томоска се дава за период од пет години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на брокер на Наташа Томоска престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение во случаите предвидени со член 211 од Законот за хартии од вредност.

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-2855/3 Комисија за хартии од вредност
20 август 2008 година Претседател,
Скопје **Марина Наќева-Кавракова, с.р.**

2141.

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на ден 20-08-2008 година го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА БРОКЕР**

1. Се дава дозвола за работење на брокер на Даринка Дамјановиќ родена на ден 26.07.1974 година во Скопје.

2. Дозволата за работење на брокер на Даринка Дамјановиќ се дава за период од пет години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на брокер на Даринка Дамјановиќ престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение во случаите предвидени со член 211 од Законот за хартии од вредност.

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 07-2965/6 Комисија за хартии од вредност
20 август 2008 година Претседател,
Скопје **Марина Наќева-Кавракова, с.р.**

2142.

Врз основа на член 151 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007 и 07/2008), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на ден 20.08.2008 година го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК**

1. Се дава дозвола за работење на инвестиционен советник на Александар Манев роден на ден 13.11.1978 година во Скопје.

2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на Александар Манев се дава за период од пет години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на Александар Манев престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение во случаите предвидени со член 213 од Законот за хартии од вредност.

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 07-2959/3 Комисија за хартии од вредност
20 август 2008 година Претседател,
Скопје **Марина Наќева-Кавракова, с.р.**

2143.

Врз основа на член 151 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007 и 07/2008), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на ден 20.08.2008 година го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК**

1. Се дава дозвола за работење на инвестиционен советник на Гордана Гоцо родена на ден 04.08.1975 година во Скопје.

2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на Гордана Гоцо се дава за период од пет години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на Гордана Гоцо престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение во случаите предвидени со член 213 од Законот за хартии од вредност.

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-2961/3 Комисија за хартии од вредност
20 август 2008 година Претседател,
Скопје **Марина Наќева-Кавракова, с.р.**

2144.

Врз основа на член 151 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007 и 07/2008), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на ден 20.08.2008 година го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК**

1. Се дава дозвола за работење на инвестиционен советник на Димче Лазаревски роден на ден 29.05.1979 година во Скопје.

2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на Димче Лазаревски се дава за период од пет години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на Димче Лазаревски престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение во случаите предвидени со член 213 од Законот за хартии од вредност.

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-2960/4 Комисија за хартии од вредност
20 август 2008 година Претседател,
Скопје **Марина Наќева-Кавракова, с.р.**

2145.

Врз основа на член 151 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007 и 07/2008), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на ден 20.08.2008 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК

1. Се дава дозвола за работење на инвестиционен советник на Зоран Мајнов роден на ден 29.04.1976 година во Скопје.

2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на Зоран Мајнов се дава за период од пет години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на Зоран Мајнов престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение во случаите предвидени со член 213 од Законот за хартии од вредност.

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-3002/3 Комисија за хартии од вредност
20 август 2008 година Претседател,
Скопје **Марина Наќева-Кавракова, с.р.**

2146.

Врз основа на член 151 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007 и 07/2008), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на ден 20.08.2008 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК

1. Се дава дозвола за работење на инвестиционен советник на Димче Панов роден на ден 23.02.1976 година во Велес.

2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на Димче Панов се дава за период од пет години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на Димче Панов престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение во случаите предвидени со член 213 од Законот за хартии од вредност.

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-3003/3 Комисија за хартии од вредност
20 август 2008 година Претседател,
Скопје **Марина Наќева-Кавракова, с.р.**

2147.

Врз основа на член 151 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007 и 07/2008), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на ден 20.08.2008 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК

1. Се дава дозвола за работење на инвестиционен советник на Горан Марковски роден на ден 10.10.1975 година во Скопје.

2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на Горан Марковски се дава за период од пет години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на Горан Марковски престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение во случаите предвидени со член 213 од Законот за хартии од вредност.

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-3009/3 Комисија за хартии од вредност
20 август 2008 година Претседател,
Скопје **Марина Наќева-Кавракова, с.р.**

2148.

Врз основа на член 151 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007 и 07/2008), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на ден 20.08.2008 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК

1. Се дава дозвола за работење на инвестиционен советник на Леонид Дечев роден на ден 19.04.1970 година во Велес.

2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на Леонид Дечев се дава за период од пет години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на Леонид Дечев престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение во случаите предвидени со член 213 од Законот за хартии од вредност.

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-3250/5 Комисија за хартии од вредност
20 август 2008 година Претседател,
Скопје **Марина Наќева-Кавракова, с.р.**

2149.

Врз основа на член 151 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007 и 07/2008), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на ден 20.08.2008 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК

1. Се дава дозвола за работење на инвестиционен советник на Сашо Дракуловски роден на ден 17.04.1980 година во Скопје.

2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на Сашо Дракуловски се дава за период од пет години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на Сашо Дракуловски престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение во случаите предвидени со член 213 од Законот за хартии од вредност.

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-3361/3 Комисија за хартии од вредност
20 август 2008 година Претседател,
Скопје **Марина Наќева-Кавракова, с.р.**

2150.

Врз основа на член 47 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/05, 25/07 и 07/2008), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на ден 20.08.2008 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се дава времена согласност за именување на Даринка Дамјановиќ, Дипломиран правник од Скопје, за вршител на должност директор на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје со седиште на ул. Кузман Јосифовски-Питу бр.1, Скопје.

2. Согласноста за именување на Даринка Дамјановиќ, за вршител на должност директор на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје се дава за период од 30 (триесет) работни дена, согласно одлуката на Одборот на Директори на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје број 02 - 6199/1 од 15-07-2008 година.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, и истото ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 08-2965/7 Комисија за хартии од вредност
20 август 2008 година Претседател,
Скопје **Марина Наќева - Кавракова, с.р.**

2151.

Врз основа на член 190 став 1, а во врска со член 91 и член 184 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008)), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на 20.08. 2008 година донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНА И РОКОВИ ЗА ПОД-
НЕСУВАЊЕ ИЗВЕШТАИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА
БЕРЗА („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ“ БР. 119/2006)

Член 1

Со Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за содржина и рокови за поднесување извештаи за работењето на берза (во понатамошниот текст: Правилник) во член 7 од Правилникот за содржина и рокови за поднесување извештаи за работењето на берза зборовите: „на крајот од месецот, за кој се однесува извештајот“, се заменуваат со зборовите: „најдоцна до 7-миот ден во тековниот за предходниот ден“.

Член 2

Со Правилникот се менува членот 8 став 1 алинеја 3 и гласи:

3. Остварен вкупен приход по тарифник на берза по видови работи кои ги извршува, согласно регистрацијата од Централниот регистар и решението за дозволата за работа на берза, издадено од Комисијата и тоа:

3.1. Остварени приходи од надоместоци за котација на хартии од вредност;

3.2. Остварени приходи од надоместоци за членство на берза;

3.3. Остварени приходи од надоместоци за тргување со акции;

3.4. Остварени приходи од надоместоци за тргување со обврзници;

3.5. Остварени приходи од надоместоци за тргување со краткорочни хартии од вредност;

3.6. Остварени приходи од надоместоци за блок трансакции;

3.7. Остварени приходи од надоместоци за јавна берзанска аукција;

3.8. Остварени приходи од надоместоци за ревидирање на берзански трансакции;

3.9. Остварени приходи од надоместоци за понштување на берзански трансакции;

3.10. Остварени приходи од надоместоци за објавување на податоци преку Веб-страницата на берзата, согласно закон;

3.11. Остварени приходи од надоместоци за дистрибуција на берзански информации;

3.11.1 Остварени приходи од надоместоци за берзански информации што се дистрибуираат во реално време, со право на редистрибуција;

3.11.2. Остварени приходи од надоместоци од берзански информации што се дистрибуираат во реално време, без право на редистрибуција;

3.11.3. Остварени приходи од надоместоци од берзански информации што се дистрибуираат со задоцнување од најмалку 10 минути;

3.11.4. Остварени приходи од надоместоци од берзански информации што се дистрибуираат на крајот на трговскиот ден и

3.11.5. Остварени приходи од надоместоци од други берзански трансакции.

Член 3

Со донесувањето на овој правилник престанува да важи Правилникот од времен карактер за изменување и дополнување на Правилникот за содржина и рокови за поднесување извештај за работењето на берза број 03 - 2132/2 од 09.06.2008 година („Службен весник на РМ“ број 75/2008).

Овој Правилник влегува во сила и ќе се применува со денот на објавување во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 03-3398/1 Комисија за хартии од вредност
20 август 2008 година Претседател,
Скопје **Марина Наќева-Кавракова, с.р.**

2152.

Врз основа на член 190 став 1, а во врска со член 69 и член 184 од аконот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на 20.08.2008 година донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНА НА МЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ДЕПОЗИТАР НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ“ БР. 6/2007)**

Член 1

Со Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за содржина на месечниот извештај за работењето на депозитар на хартии од вредност (во понатамошниот текст: Правилник) во член 2 од Правилникот за содржина на месечниот извештај за работењето на депозитар на хартии од вредност бројот 10 се заменува со бројот 7.

Член 2

Со Правилникот се менува членот 3 став 1 алинеја 5, и гласи:

5. Остварен вкупен приход по тарифник на депозитар по видови работи кои ги извршува, согласно регистрацијата од Централниот регистар и решението за дозвола за работа на депозитар, издадено од Комисијата и тоа:

5.1. Остварени приходи од услуги на депозитар за учесниците во неговата работа и корисниците на неговите услуги;

5.1.1. Приходи од чланарина за пристап во системот на депозитарот на учесниците во неговата работа и корисниците на неговите услуги;

5.1.2. Приходи од чланарина за пристап во системот на депозитарот од страна на учесниците во неговата работа во посредувањето при трансакции со хартии од вредност и нивно порамнување;

5.1.3. Приходи од годишен надомест на корисниците на услуги на регистрот на хартии од вредност кој се води во нематеријален облик;

5.1.4. Приходи од годишен надомест за водење на сметки на сопствениците на хартии од вредност во системот на депозитарот;

5.1.5. Приходи од надоместоци за извршени услуги од депозитарот по барање на издавачот (корпоративни дејствија) и

5.1.6. Приходи од надоместоци за упис на нова емисија на хартии од вредност.

5.2. Остварени приходи од надомест за посреднички услуги на депозитар во постапка на утврдување и порамнување помеѓу учесниците во работата на депозитар и НБРМ;

5.3. Остварени приходи од надоместоци за извршени услуги на депозитар во постапка на нетрговски преноси на хартии од вредност;

5.4. Остварени приходи од останати услуги што ги врши депозитарот.

Член 3

Со донесувањето на овој правилник престанува да важи Правилникот од времен карактер за изменување и дополнување на содржина на месечниот извештај за работењето на депозитар на хартии од вредност број 03 - 2133/2 од 09.06.2008 година (Службен весник број 75/2008).

Овој Правилник влегува во сила и ќе се применува со денот на објавување во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 03-3399/1 Комисија за хартии од вредност
20 август 2008 година Претседател,
Скопје **Марина Наќева-Кавракова, с.р.**

2153.

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2005, 25/2007 и 7/2008), а во врска со член 222 од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/2005), Претседателот на Комисијата за хартии од вредност на ден 26.08.2008 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

1. Во целиот текст на Решението на Комисијата за хартии од вредност број 07-2818/3 од 20.08.2008 година во било кој род и број зборот “Трпевски” се заменува со зборот “Трпески”.

2. Овој заклучок произведува правно дејство од денот од кој произведува правно дејство Решението на Комисијата за хартии од вредност број 07-2818/3 од 20.08.2008 година што се исправа.

3. Овој заклучок ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр.07-2818/4 Комисија за хартии од вредност
26 август 2008 година Претседател,
Скопје **Марина Наќева-Кавракова, с.р.**

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2154.

Врз основа на член 41-а и член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 3/2002, 51/2003, 85/2003, 40/2004, 61/2005 и 129/2006), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А**ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА КРЕДИТНИОТ РЕГИСТАР****I. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

1. Со оваа Одлука се регулираат содржината и начинот на функционирање на Кредитниот регистар на Народната банка на Република Македонија (во понатамошниот текст: Кредитниот регистар), преку:

- дефинирање на видот податоци и информации коишто се доставуваат до Кредитниот регистар;
- начинот и роковите за доставување на податоците и информациите за водење на Кредитниот регистар; и
- начинот и условите под кои тие можат да се користат од страна на корисниците на Кредитниот регистар.

2. Под Кредитен регистар, во оваа Одлука, се подразбира база на податоци и информации за изложеноста на кредитен ризик на банките, штедилниците и филијалите на странски банки во Република Македонија кон правни и физички лица (во понатамошниот текст: клиенти).

3. Целта на Кредитниот регистар е да овозможи:

- централизирање на податоците доставени од банките, штедилниците и филијалите на странски банки во Република Македонија за нивната изложеност на кредитен ризик кон клиентите;
- користење на податоците и информациите за изложеноста на кредитен ризик од страна на банките, штедилниците и филијалите на странски банки;
- обезбедување податоци и информации за изложеноста на кредитен ризик на одделна банка, штедилница, филијала на странска банка и банкарскиот систем во целина, за потребите на супервизорската функција на Народната банка на Република Македонија (во понатамошниот текст: Народната банка).

II. ВИД НА ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ ВО КРЕДИТНИОТ РЕГИСТАР

4. Банките, штедилниците и филијалите на странски банки ги доставуваат следниве податоци и информации до Кредитниот регистар:

- 1) матичен број на клиентот;
- 2) единствен даночен број на клиентот - правно лице;

- 3) полн назив, односно име и презиме на клиентот;
- 4) седиште на клиентот. Во случај на клиент - нерезидент, се наведува земјата каде што се наоѓа неговото седиште;
- 5) изложеност по кредитна партија (под кредитна партија се подразбира секоја поединечна билансна и вонбилансна изложеност на кредитен ризик, која е предмет на класификација од страна на банката, согласно со Одлуката за управување со кредитниот ризик), и тоа:
 - број на кредитна партија;
 - датум на одобрување;
 - износ на изложеноста при одобрувањето;
 - датум на достасување;
 - редовна главница;
 - достасана главница;
 - редовна камата;
 - нефункционална главница;
 - нефункционална камата;
 - други побарувања;
 - вонбилансни ставки;
 - вкупна изложеност;
 - висина на каматната стапка (годишна номинална каматна стапка);
 - вид каматна стапка - фиксна, прилагодлива или варијабилна;
 - статус на изложеноста - реструктуриран, пролонгиран;
 - број на пролонгирања;
 - број на реструктурирања;
 - датум на достасување на изложеноста по главница после пролонгирањето/реструктурирањето;
 - процент на исправка на вредноста, односно на посебната резерва за секоја кредитна партија;
 - износ на исправка на вредноста, односно на посебната резерва за секоја кредитна партија;
 - тип на кредитот - ануитетска отплата, еднократна отплата, кредитна картичка или тековна сметка;
 - максимален број на денови на доцнење при исполнување на обврските и износот на кој се однесува ова доцнење;
 - валута на изложеноста (денари, странска валута, денари со девизна клаузула);
 - намената на изложеноста кон физички лица: кредити за купување и реновирање станбен простор, кредити за купување и реновирање деловен простор, потрошувачки кредити, автомобилски кредити, негативни салда по тековни сметки, кредити врз основа на издадени кредитни картички и други кредити;
 - вид и вредност на обезбедувањето (пазарна вредност, проценета вредност или друга вредност со која располага банката);
 - податоци за жирантот.
- 6) усогласеност на девизната позиција на клиентот;
- 7) претежна дејност на клиент - правно лице;
- 8) претежна дејност на клиент - трговец-поединец и физичките лица коишто, согласно со Законот за трговски друштва, не се сметаат за трговци, и тоа во следните категории: земјоделство, трговија, други услужни дејности и останати дејности;
- 9) отпишани побарувања;
- 10) други податоци и информации утврдени со Упатството од точка 12 од оваа Одлука.

5. Податоците и информациите за изложеноста на кредитен ризик од точка 4 од оваа Одлука се доставуваат:

- поединечно, за секој клиент чијашто вкупна изложеност на кредитен ризик ги надминува лимитите од став 2 и 3 од оваа точка; или
- збирно, за изложеностите коишто не ги надминуваат лимитите од став 2 и 3 од оваа точка.

Банките и филијалите на странски банки се должни да ги доставуваат податоците и информациите од точка 4 од оваа Одлука поединечно за:

- сите домашни и странски банки;
- сите нерезиденти;
- сите домашни небанкарски финансиски институции;
- сите останати домашни нефинансиски институции со вкупна изложеност на кредитен ризик над 300.000 денари; и
- сите домашни физички лица, трговци-поединци и физички лица кои согласно со Законот за трговски друштва не се сметаат за трговци, со вкупна изложеност на кредитен ризик над 5.000 денари.

Штедилниците се должни да ги доставуваат податоците и информациите од точка 4 од оваа Одлука поединечно за сите правни лица со вкупна изложеност на кредитен ризик над 50.000 денари и за сите домашни физички лица, трговци-поединци и физички лица кои согласно со Законот за трговски друштва не се сметаат за трговци, со вкупна изложеност на кредитен ризик над 5.000 денари.

Банките, штедилниците и филијалите на странски банки ги доставуваат збирно сите изложености кои не ги надминуваат лимитите од став 2 и 3 од оваа точка, со примена на правилата пропишани со Упатството од точка 12 од оваа Одлука.

III. НАЧИН ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ ЗА ВОДЕЊЕ НА КРЕДИТНИОТ РЕГИСТАР

6. Банките, штедилниците и филијалите на странски банки се должни да доставуваат податоци и информации до Народната банка за водење на Кредитниот регистар.

Податоците и информациите од точка 4 на оваа Одлука се доставуваат по електронски пат, со помош на посебна апликација изработена од страна на Народната банка.

7. Банките, штедилниците и филијалите на странски банки се одговорни за точноста на податоците и информациите коишто се доставуваат во Кредитниот регистар.

8. Агрегираните податоци и информации од Кредитниот регистар им се достапни на корисниците најдоцна во рокот определен во Упатството пропишано согласно со точка 12 од оваа Одлука.

IV. НАЧИН И УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ И ИНФОРМАЦИИТЕ ОД КРЕДИТНИОТ РЕГИСТАР

9. Пристапот до податоците и информациите на Кредитниот регистар е автентизиран, авторизиран и евидентиран.

10. Банките, штедилниците и филијалите на странски банки можат да ги користат следниве податоци и информации од Кредитниот регистар:

- назив на правното лице, односно, име и презиме на физичкото лице;
- износ и структура на вкупната изложеност на кредитен ризик на сите банки, штедилници и филијали на странски банки кон одделен клиент;
- број на банки, штедилници и филијали на странски банки кои се изложени на кредитен ризик кон одделен клиент;
- вкупен број на кредитни партии;
- вкупен износ на извршена исправка на вредност, односно издвоена посебна резерва на сите банки, штедилници и филијали на странски банки за одделен клиент;
- податоци за обезбедувањето на клиентот;
- пролонгирани кредити;
- реструктурирани кредити;
- максимален број на денови на доцнење во исполнувањето на обврските;
- податоци за клиентот, доколку е жирант и износот на изложеноста за која е жирант;
- транзициски матрици;
- претежна дејност;
- намена на изложеноста - за клиенти-физички лица;
- нето-извозници;
- износ на отпишани побарувања;
- други извештаи.

Освен податоците од став 1 од оваа точка, секоја банка, штедилница и филијала на странска банка има пристап до сите податоци и извештаи од Кредитниот регистар коишто се однесуваат на нејзината изложеност на кредитен ризик.

11. Податоците и информациите од Кредитниот регистар претставуваат службена тајна за корисниците на Кредитниот регистар.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

12. Гувернерот на Народната банка со Упатство го пропишува начинот и роковите на доставување и користење на податоците и информациите од страна на корисниците на Кредитниот регистар и почетокот на доставување на одделните податоци и информации.

13. Банките, штедилниците и филијалите на странски банки се должни да назначат овластени лица за доставување и користење на податоците и информациите од Кредитниот регистар.

Банките се должни да ја достават листата на овластени лица од став 1 на оваа точка до Народната банка најдоцна до 15.09.2008 година.

За секоја промена на лицата од став 1 од оваа точка, банките, штедилниците и филијалите на странски банки се должни да ја известат Народната банка во рок од пет (5) работни дена по настанувањето на промената.

14. Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе почне да се применува од 30.09.2008 година.

Со отпочнувањето на примената на оваа Одлука, престанува да важи Одлуката за содржината и начинот на функционирање на кредитниот регистар („Службен весник на РМ“ бр. 61/2004 и 25/2007).

15. По исклучок од точка 14 од оваа Одлука, во периодот од отпочнувањето на примената на оваа Одлука до 01.11.2008 година, банките, штедилниците и филијалите на странски банки се должни паралелно да ги доставуваат податоците и информациите утврдени со оваа Одлука и Одлуката за содржината и начинот на функционирање на кредитниот регистар („Службен весник на РМ“ бр. 61/2004 и 25/2007). Податоците и информациите се доставуваат согласно со роковите и почетокот на доставување, утврдени со оваа Одлука, Одлуката за содржината и начинот на функционирање на кредитниот регистар („Службен весник на РМ“ бр. 61/2004 и 25/2007) и соодветните упатства пропишани врз основа на овие две Одлуки.

О.бр. 02-15/X-1/2008
27 август 2008 година
Скопје

Гувернер и претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија,
м-р **Петар Гошев**, с.р.

Во издание на ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ
излезе од печат изданието



НОВО!

**СТУДЕНТСКИ
ПРОЕКТ**

800,00

Редактори
Светомир Шкарик
Димитар Апасиев
Владимир Патчев

НОВО!

**СПОРОТ ЗА ИМЕТО
МЕЃУ
ГРЦИЈА И МАКЕДОНИЈА**



П О Р А Ч К А Б Р. 108

Со ова неотповикливо го порачувам изданието Спорот за името меѓу Грција и Македонија во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. фах 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-311-22-67.

Порачател: _____ Место: _____
ул. _____ бр. _____, тел./факс _____

Во _____, _____ 2008 година. (М.П.) _____
Потпис на порачателот



www.sivesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2008 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2008108